

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 242 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,116/2014,180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015 и 150/2015),), (во натамошниот текст: Законот), а за отстранување на недостатоците и неправилностите утврдени со Записникот број 16-8733/1од 29.09.2015 година за извршен вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес, (во натамошниот текст: Центарот), застапуван од директорот Азиза Џини Кицара донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се наредува на Директорот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес за отстранување на констатираните недостатоци и неправилности во примената на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството и подзаконските акти донесени врз нивна основа, да ги преземе следните мерки во роковите и од страна на одговорните лица:

1. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1174 од 26.06.2015 година, за остварување право на постојана парична помош на корисникот Ѓ.А, односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

2. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1147 од 26.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот Р.И. , односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за

неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

3. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1200 од 26.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот Љ.С. , односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

4. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1032 од 25.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот И.Џ., односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

5. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1071 од 25.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот З.Н. односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

6. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1175 од 26.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот Н.С., односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за

начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

7. Центарот да го преиспита донесеното решение број 08-3818 од 20.01.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот Ф.Н. , односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

8. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1234 од 29.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот Ј.Е. , односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

9. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1162 од 29.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот Н.М. односно целосно и правилно да ја утврди семејната и материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

10. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1017 од 25.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот Ф.К. односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

11. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1021 од 25.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот С.О. односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

12. Центарот да го преиспита донесеното решение број 0901-1118 од 29.06.2015 година за остварување право на постојана парична помош на корисникот А.З. односно целосно и правилно да ја утврди материјалната состојба на блиските сродници кои се должни да ја издржуваат, согласно член 59, 63 од Законот за социјална Заштита член 181 од Законот за семејството и член 2 став 1 точка 5 од Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работатана стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособност за работа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2013, 11/2015, 25/2015 и 77/2015).

Одговорно лице: Директорот и стручните работници

Рок : 30.10. 2015 година

2. Се задожува директорот на Центарот, веднаш по истекот на рокот за извршување на инспекциските мерки, а најдоцна во рок од три дена писмено да ги извести инспекторите дали се извршени инспекциските мерки определени за отстранување на констатираните

неправилности во работата на Центарот, согласно член 30 од Законот за инспекциски надзор, („Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 162/2010, 157/2011,147/2013 , 41/2014 и 33/2015).

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Образложение

Инспектор за социјална заштита од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика изврши вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес на ден 15.07.2015 година, во поглед на спроведувањето и примената на Законот за социјалната заштита, Законот за семејството, подзаконските, поединечните и другите акти донесени врз негова основа, во предметите на корисниците на правото на постојана парична помош.

За извршениот инспекциски надзор и констатираната состојба, инспекторот состави записник број 16-8733/1 од 29.09.2015 година.

Согласно член 242 од Законот се донесе решение како во диспозитивот.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението согласно член 244 став 2 од Законот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерство за труд и социјална политика на ден 29.09. 2015 година под број 16- 8733/2 .

Упатство за правно средство: против ова решение може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка во рок од 8 дена од денот на приемот на решението преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектор за социјална заштита
Блага Челева